

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

**Назив на закон:**Закон за превоз во патниот сообраќај

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:**Сектор Инспекторат на Град Скопје-Одделение за инспекција за патен сообраќај и инспекција за патишта

### Податоци за субјектот на надзор

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Полн назив на субјектот на надзор                        |  |
| Седиште на субјектот на надзор                           |  |
| Единствен матичен број на субјектот                      |  |
| Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор |  |
| Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор |  |

### Податоци за инспекцискиот надзор

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Датум и место на спроведување на надзорот |  |
| Предмет на инспекциски надзор             |  |
| Име/презиме на инспекторот                |  |

| Број на член                              | Законска обврска / барање                                                                                                              | Усогласеност                                            | Број на член | Прекршочна одредба                                                                              | Забелешка |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Назив на глава / оддел од прописот: _____ |                                                                                                                                        |                                                         |              |                                                                                                 |           |
| Член 52                                   | Дали вршителот на авто – такси превоз има лиценца за вршење на дејност авто – такси превоз?                                            | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 96      | Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице.         |           |
| Член 20                                   | Дали при вршење на општински линиски превоз на патници возилото има извод од лиценца?                                                  | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 97      | Глоба во износ од 1850 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правно лице.          |           |
| Член 1                                    | Дали врши авто- такси превоз без сертификат за авто – такси возач?                                                                     | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99      | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец. |           |
| Член 18                                   | Дали при вршење на општински линиски превоз на патници без лиценца?                                                                    | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99      | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец. |           |
| Член 35                                   | Дали застанува на автобуско стојалиште наведени во возниот ред на линијата?                                                            | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99      | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец. |           |
| Член 21                                   | Дали врши качување и слегување на патници во општинскиот линиски превоз на автобуски стојалишта спротивно на регистрираниот возен ред? | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99      | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец поединец. |           |
| Член 52                                   | Дали врши авто – такси превоз на патници без лиценца?                                                                                  | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99      | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец           |           |

|           |                                                                                                                                |                                                         |           |                                                                                                                         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                                                                |                                                         |           | поединец.                                                                                                               |  |
| Член 55   | Дали во возилото со кое се врши авто – такси превоз има на видно место вграден, исправен, пломбиран и баждиран таксиметар?     | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99   | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец.                                  |  |
| Член 55   | Дали при вршење на превозот е вклучен таксиметарот и цената се наплатува врз основа на износот во таксиметарот?                | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99   | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец.                                  |  |
| Член 55   | Дали на покривот на возилото и на бочните страни со кое се врши авто – такси превозот има истакнато назив TAXI ?               | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99   | Глоба во износ од 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице трговец.                                  |  |
| Член 4    | Дали врши авто – такси превоз без лиценца и извод на лиценца?                                                                  | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99-а | Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице. |  |
| Член 10-а | Дали врши авто – такси на спротивно на решението?                                                                              | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99-а | Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице. |  |
| Член 22   | Дали врши општински линиски превоз на патници спротивно на условите пропишани од страна на Советот на Град Скопје?             | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99-а | Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице. |  |
| Член 54   | Дали врши авто – такси превоз спротивно на условите пропишани од страна на Советот на Град Скопје?                             | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99-а | Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице. |  |
| Член 1    | Дали поседува сертификат за авто-такси возач или сертификатот за авто-такси возач кој го поседува е со поминат рок на важност? | Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> | Член 99-а | Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице ,трговец поединец или право лице. |  |

